



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Вторник, 22 септември 1953
Број 31

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 12 динари.
Чековна сметка број 801-T-166.

✓121

На основа член 43 став 1 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА ИЗБОР- НА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За раководење со спроведувањето на изборите за народни пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија се именува Републичка изборна комисија во состав:

1. За претседател — Групче Асен, претседател на Врховниот суд на НРМ;

за заменик — Марина Панта, судија на Врховниот суд на НРМ.

2. За секретар — Коробар Перо, секретар на Секретаријатот за законодавни и управни прашања на Извршниот совет на Народното собрание на НРМ;

за заменик — Лазаров Тома, виши референт на Секретаријатот за законодавни и управни прашања на Извршниот совет на Народното собрание на НРМ.

3. За членови:

— Никовски Киро, судија на Врховниот суд на НРМ;

за заменик — Ацев Вангел, судија на Врховниот суд на НРМ.

— Симитчиев Асен, потсекретар на Државниот секретаријат за работи на стопанството;

за заменик — Пекевски Боро, директор на Заводот за статистика и евиденција на НРМ.

— Дуковски Јован — јавен правобранител на НРМ;

за заменик — Јанев Никола, началник во Државниот секретаријат за правосудна управа.

— Левков Димче, професор;

за заменик — Предраг Ѓорѓевиќ, началник во Државниот секретаријат за правосудна управа.

— Љупен Лапе,
за заменик — Стојчев Димче, претседател на Советот за прекршоци на Државниот секретаријат за внатрешни работи.

Број 112
15 септември 1953 година
Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
М. Х. Василев, с. р. Л. Колишевски, с. р.

122

На основа член 29 од Законот за избор и отповикување одборници на народните одбори, Извршниот совет донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА ИЗБОР- НА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ

Во Републичката изборна комисија за избор на одборници се именуваат:

1. За претседател — Групче Асен, претседател на Врховниот суд на Народна Република Македонија;

за заменик на претседателот — Марина Панта, судија на Врховниот суд на Народна Република Македонија.

2. За секретар — Коробар Перо, секретар за законодавни и управни прашања;

за заменик на секретарот — Тома Лазаров, виши референт во Секретаријатот за законодавни и управни прашања.

За членови:

— Никовски Киро, судија на Врховниот суд на Народна Република Македонија;

за заменик — Ацев Вангел, судија на Врховниот суд на Народна Република Македонија.

— Симитчиев Асен, потсекретар на Државниот секретаријат за работи на стопанството;

за заменик — Пекевски Боро, директор на Заводот за статистика и евиденција на НРМ.

— Дуковски Јован, јавен правобранител на Народна Република Македонија;

за заменик — Јанев Никола, началник во Државниот секретаријат за правосудна управа.

— Левков Димче, професор:
за заменик — Предраг Ѓорѓевиќ, начал-
ник во Државниот секретаријат за правосуд-
на управа.

— Љупен Лапе
за заменик — Стојчев Димче, председа-
тел на Советот за прекршоци при Државниот
секретаријат за внатрешни работи.

Број 113
15 септември 1953 година
Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
М. Х. Василев с. р. Л. Колишевски с. р.

123

На основа член 44 став 1 од Законот за
правата и должностите, изборот и отпови-
кувањето на народните пратеници на Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија, Републичката изборна комисија за
избор народни пратеници на Народното со-
брание на Народна Република Македонија
донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОР- НИ КОМИСИИ И ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ИЗБОР НА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ НА НАРОД- НОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБ- ЛИКА МАКЕДОНИЈА

За спроведување изборите за народни
пратеници на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија се именуваат око-
лиски изборни комисии и градска изборна
комисија за град Скопје во состав:

I. — Битолска околија

претседател: Јанакиевски Томе, судија
на Околискиот суд во Битола;
заменик: Божиновски Ристо, судија на
Окружниот суд во Битола;

секретар: Талевски Томе, помошник на
јавниот обвинител за Битолски округ;

заменик: Петковски Славко, правен ре-
ферент на Околискиот суд во Битола;

член: Наумовски Тоде, помошник на уп-
равителот на Општата болница во Битола;
заменик: Димитровски Никола, службени-
к од Битола.

II. — Гевгелиска околија

претседател: Попов Мирко, претседател
на Околискиот суд во Гевгелија;

заменик: Ичокаев Милчо: правен рефе-
рент на Околискиот суд во Гевгелија;

секретар: Елимов Петар, секретар на
Народниот одбор на Гевгелиска околија;

заменик: Зајков Лука, службеник од
Гевгелија;

член: Андонов Тодор, службеник од Гев-
гелија;

заменик: Костакев Коста, службеник од
Гевгелија.

III. — Гостиварска околија

претседател: Милановски Војне, судија
на Окружниот суд во Гостивар;

заменик: Групче Ефтим, судија на Око-
лискиот суд во Гостивар;

секретар: Трпевски Добре, службеник од
Гостивар;

заменик: Јовановски Божидар, службени-
к од Гостивар;

член: Зулфичари Азем, службеник од
Гостивар;

заменик: Николовски Саво, секретар на
Окружниот суд во Гостивар.

IV. — Дебарска околија

претседател: Дема Галип, претседател на
Околискиот суд во Дебар;

заменик: Мирчевски Филип, секретар на
Народниот одбор на Дебарска околија;

секретар: Јовановски Јанакија, правен
референт на Народниот одбор на Дебарска
околија;

заменик: Топаловски Лазо, службеник од
Дебар;

член: Митревски Данаил, службеник од
Дебар;

заменик: Наумовски Наум, службеник од
Дебар.

V. — Кичевска околија

претседател: Ѓузелков Александар, су-
дија на Околискиот суд во Кичево;

заменик: Максимовски Живко, секретар
на Околискиот одбор на војните воени инва-
лиди во Кичево;

секретар: Ширговски Веселин, службени-
к од Кичево;

заменик: Стојановски Љубе, службеник
од Кичево;

член: Марковски Стојмир, службеник од
Кичево;

заменик: Корунувска Паца, службеник
од Кичево;

VI. — Кочанска околија

претседател: Весов Андреја, претседател
на Околискиот суд во Кочани;

заменик: Илиев Илија, директор на Око-
лискиот задружен сојуз во Кочани;

секретар: Бубински Коце, службеник од
Кочани;

заменик: Јорданов Тодор, службеник од
Кочани;

член: Манов Наум, службеник од Ко-
чани;

заменик: Иванов Иван, службеник од
Кочани.

VII. — Кривопаланечка околија

претседател: Јовановски Радова, судија
на Околискиот суд во Крива Паланка;

заменик: Јаневски Пане, пом. на Јавниот
обвинител за Кривопаланечка околија;

секретар: Николовски Стојче, Јавен обвинител за Кривопаланечка околина;

заменик: Стојанов Киро, началник на Секретаријатот за народно здравје и социјални грижи на Народниот одбор на Кривопаланечка околина;

член: Трајковски Бранко, секретар на Народниот одбор на Кривопаланечка околина;

заменик: Николовски Стојан, правен референт на Народниот одбор на Кривопаланечка околина.

VIII. — Кумановска околина

претседател: Димитриевски Трајко, судија на Околинскиот суд во Куманово;

заменик: Наковски Саво, правен референт на Народниот одбор на Кумановска околина;

секретар, Петровски Трајко, директор на Народната банка во Куманово;

заменик: Јордановски Димитар, службеник од Куманово;

член: Манев Доситеј, пензионер од Куманово;

заменик: Спасовски Александар, службеник од Куманово.

IX. — Малешевска околина

претседател: Петровски Славе, судија на Околинскиот суд во Берово;

заменик: Димитровски Никола, службеник од Берово;

секретар: Брашнарски Васил, службеник од Берово;

заменик: Стојовски Маноил, службеник од Берово;

член: Мавродиев Киро, службеник од Берово;

заменик: Кафеџиски Љупчо, службеник од Берово.

X. — Овчеполска околина

претседател: Делидинков Сотир, судија на Окружниот суд во Штип;

заменик: Калаџиски Трајко, претседател на Околинскиот суд во Штип;

секретар: Шубариќ Душан, службеник од Штип;

заменик: Кошевалиски Трајко, службеник од Штип;

член: Андонов Донче, службеник од Штип;

заменик: Петковски Петар, службеник од Штип.

XI. — Охридска околина

претседател: Белевски Јонче, претседател на Околинскиот суд во Охрид;

заменик: Тодоровски Јордан, судија на Околинскиот суд во Охрид;

секретар: Шибакowski Ставре, службеник од Охрид;

заменик: Митревски Трајко, правен референт на Народниот одбор на Охридска околина;

член: Чукиќ Донка, службеник од Охрид
заменик: Кичеев Сандре, началник на Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околина.

XII. — Преспанска околина

претседател: Хаџиевски Васко, судија на Околинскиот суд во Ресен;

заменик: Нечовски Боро, јавен обвинител за Преспанска околина;

секретар: Поповски Боро, правен референт на Народниот одбор на Преспанска околина;

заменик: Цветковски Киро, службеник од Ресен;

член: Гештаковски Мито, службеник од Ресен;

заменик: Димитровски Климе, службеник од Ресен,

XIII. — Прилепска околина

претседател: Пашовски Киро, претседател на Околинскиот суд во Прилеп;

заменик: Јошевски Иван, судија на Околинскиот суд во Прилеп;

секретар: Биновски Трајко, службеник од Прилеп;

заменик: Вртановски Јордан, службеник од Прилеп;

член: Андреевски Сотир, службеник од Прилеп;

заменик: Христовски Ванчо, службеник од Крушево.

XIV. — Скопје град

претседател: Савов Евгени, претседател на Окружниот суд во Скопје;

заменик: Бојков Јанко, судија на Окружниот суд во Скопје;

секретар: Сушелски Благоја, судија на Околинскиот суд во Скопје;

заменик: Несторовски Тихо, службеник од Скопје;

член: Спасовски Александар, службеник од Скопје;

заменик: Будимовски Драгољуб, помошник на директорот на Радио-Скопје.

XV. — Скопска околина

претседател: Данев Гроздан, судија на Окружниот суд во Скопје.

заменик: Атанасов Ратко, судија на Окружниот суд во Скопје;

секретар: Букле Ѓорѓи, правен референт на Народниот одбор на Скопска околина;

заменик: Дадамис Атанас, службеник од Скопје;

член: Паковски Трпе, службеник од Скопје;

заменик: Крстевски Стојче, службеник од Скопје.

XVI. — Струмичка околина

претседател: Папастиев Васил, претседател на Околинскиот суд во Струмица;

заменик: Ефтимов Михаил, судија на Околинскиот суд во Струмица;

секретар: Семенковски Киро, службеник од Струмица;

заменик: Гунчев Васил, службеник од Струмица;

член: Замбаков Томе, службеник од Струмица;

заменик: Божинковски Кирил, службеник од Струмица.

XVII. — Тетовска околија

претседател: Захариевски Миле, претседател на Околистскиот суд во Тетово;

заменик: Трпевски Димче, судија за прекршоци на Народниот одбор на Тетовска околија;

секретар: Дамјановски Трпуш, секретар на Градската општина во Тетово;

заменик: Урошевски Ацо, службеник од Тетово;

член: Атанасовски Војо, службеник од Тетово;

заменик: Наумовски Столе, службеник од Тетово.

XVIII. — Тиквешка околија

претседател: Талевски Ристо, претседател на Околистскиот суд во Кавадарци;

заменик: Ивановски Бранко, службеник од Кавадарци;

секретар: Илиев Тодор, службеник од Кавадарци;

заменик: Гечев Ристо, службеник од Кавадарци;

член: Грозданова Виолета, службеник од Кавадарци;

заменик: Консулов Миле, службеник од Кавадарци.

XIX. — Титоввелешка околија

претседател: Јовев Трајко, судија на Околистскиот суд во Титов Велес;

заменик: Димов Ратко, судија за прекршоци на Народниот одбор на Титоввелешка околија;

секретар: Домазетов Коле, правен референт на Градската општина Титов Велес;

заменик: Најков Борис, правен референт на Фабриката за порцулан во Титов Велес;

член: Ѓоргиев Петре, службеник од Титов Велес;

заменик: Анастасов Васил, службеник од Титов Велес.

Бр. 1

15 септември 1953 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар,

П. Корабар, с. р.

Претседател,

А. Групче, с. р.

124

На основа член 29 став 1 од Законот за избор и отповикување одборници на народните одбори Републичката изборна комисија за избор на одборници, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ СОСТАВОТ НА ОКОЛИСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА БИТОЛСКА, ГОСТИВАРСКА, КОЧАНСКА И ОХРИДСКА ОКОЛИЈА

1) Се разрешуваат од должноста сите членови на околистките изборни комисији за избор на одборници за битолска, гостиварска, кочанска и охридска околија и наместо нив за членови на комисиите се именуваат:

Битолска околија:

1. За претседател Груевски Тодор, судија на Окружниот суд во Битола.

за заменик на претседателот Хаџикоста Диоген, судија на Окружниот суд во Битола.

2. За секретар Дериевски Тодор, службеник од Битола

за заменик на секретарот Димовски Илија, службеник од Битола.

3. За членови:

Ризевски Михаило, службеник од Битола;

за негов заменик Бошевски Васил, службеник од Битола;

Горговски Мито, службеник од с. Буково;

за негов заменик: Нечковски Крсте, службеник од село Кукуречани.

Матик Стево, службеник од Битола;

за негов заменик: Груевски Вангел, службеник од Битола.

Гостиварска околија:

1. За претседател Мифтари Осман, претседател на Окружниот суд во Гостивар;

за заменик на претседателот Филиповски Александар, службеник од Гостивар;

2. За секретар Апостоловски Паскал, службеник од Гостивар;

за заменик на секретарот Тримчевски Љубе, службеник од Гостивар;

3. За членови:

Богдановски Живко, службеник од Гостивар;

за негов заменик: Бесими Нухи, службеник од Гостивар;

Топаловски Крсто, службеник од Гостивар;

за негов заменик Апостоловски Мојсо, учител од Гостивар;

Андоновски Тодосија, службеник од Гостивар;

за негов заменик Ангелковски Спасоја, службеник од Гостивар.

Кочанска околија

1. За претседател Анастасов Симеон, службеник од Кочани;

за заменик на претседателот Ушинов Мијалче, службеник од Кочани;

2. За секретар Апостолов Стојчо, службеник од Кочани.

за заменик на секретарот Стаменков Трајан, службеник од Кочани;

3. За членови:

Данилов Андон, службеник од Кочани;

за негов заменик Манов Панче, службеник од Кочани;

Леонтиев Мицо, службеник од Кочани;

за негов заменик Наумов Никола, службеник од Кочани,

Дамев Јордан, службеник од Кочани;

за негов заменик Јанков Лазар, службеник од Кочани.

Охридска околија:

1. За претседател Белевски Јонче, судија на Околинскиот суд во Охрид;

за заменик на претседателот Котлар Борис, судија на Околинскиот суд во Охрид.

2. За секретар Шибак Ставре, службеник од Охрид;

за заменик на секретарот Кузмановски Андро, службеник од Охрид;

3. За членови:

Костовски Спасе, службеник од Охрид;

за негов заменик Блажевски Иван, службеник од Охрид;

Константиновски Ламбе, службеник од Охрид;

за негов заменик Беровски Филип, службеник од Охрид;

Петровски Јордан, службеник од Охрид;

за негов заменик Чорбевски Зафир, службеник од Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 3

17 септември 1953 година

Скопје

**Републичка изборна комисија
за избор на одборници**

Секретар,

П. Корабар, с. р.

Претседател,

А. Групче, с. р.

ИСПРАВКА

При сравнување на изворниот со објавениот текст на Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија е установено, дека по омашка се промкнале грешки, кои со ова се исправаат:

— член 3, став 1, реченица 5, првиот збор место „на“ треба „во“;

— член 8, став 3, место „овој предлог“ треба „овој претрес“.

— член 10, став 4, место „2 и 3“ треба „1 и 2“;

— член 12, ред 6 место „на“ треба „и“;

— член 28 во став 1 се бришат зборовите „избирачите на“ како погрешно внесени;

— член 34, став 3, след „третина од“ испуштени се зборовите „членовите на“;

— во член 43 е испуштен став 2, кој гласи: „Околинските изборни комисии ги сочинуваат претседател, секретар и еден член“.

— во член 46 е испуштен став 3, кој гласи: „Републичката изборна комисија одредува која од околинските изборни комисии ќе биде надлежна за спроведување на избори за пратеници во Соборот на производителите во секоја изборна околија“;

— член 52, став 1, во реченица 3, пред зборот „преостанатиот“ се испуштени зборовите „според нормата“;

— член 62, став 2, след зборовите „и на“ се испуштени зборовите „собиорот на“, и последната реченица од овој став која гласи: „И овој предлог може да опфаќа само кандидати што се предложени од избирачите“;

— член 71 став 2: На две места место „поднесена“ треба „потврдена“;

— член 73, став 3, место „24“ треба „48“;

— член 85, став 2, след „83“ испуштено е „став 2“;

— член 89, став 1, след „гласаат“ испуштено е „приближно“;

— член 91, место „кандидатите“ треба „кандидатурите“, а место „кандидатурите“ треба „кандидатите“;

— член 103, став 4, место „пратеник“ треба „кандидат“;

— член 107, став 2, ред 21, место „одбор“ треба „список“;

— член 111, став 5, место „и тој“ треба „од тој“;

— член 112, став 1, зборот „посебен“ се брише како погрешно внесен;

— член 114, ред последен, место „не“ треба „ќе“;

— член 124, во став 2, след „нормата“ испуштени зборовите „по правило“; во став 3 место „него“ треба „неа“. Испуштен е став 4 кој гласи: „Административната околија или градот што според бројот на производителното население не може сам да избира пратеник ќе се соедини со соседна административна околија или со околии односно град така што заедно да избираат еден пратеник, при кое дел од една административна околија не може да се соединува со друга околија или град“. Сегашниот став 4 е став 5;

— член 127, став 1, ред 3, след „што“ е испуштен зборот „се“, став 2 место „погонски“ треба „погони“;

— член 135, став 2 се погрешно внесени зборовите „или потписникот“;

— член 142, став 2 гласи: „Изборното тело може да врши избор ако е присутно мнозинството од сите негови членови“;

— член 145, во ред 5, пред зборот „бројот“ се испуштени зборовите „имината на членовите на“

избирачкиот одбор“, во ред 13, по зборот „одбор“ е испуштен зборот „ако“;

— член 148, во став 2 след „истата“ испуштено „изборна“, во став 4 место „околицата“ треба „околиците“, а место „подрачјата“ треба „подрачјето“;

— член 150, место „судска“ треба „судиска“;

— член 154, став 1, место „поднесените“ треба „потврдените“;

— член 162, став 4, место „избирачкото“ треба „изборното“;

— член 171, во став 2, ред 4, след „потврда“ се испуштени думите „од стопанската срганизација односно“;

— член 172, став 2, претпоследниот и последниот ред гласат „и стопанската срганизација во која е запослен односно зачленен“;

— член 175, став 2, ред 1, по „предлогот“ се испуштени зборовите „од собир на избирачи“;

— член 178, став 2, место „објавен“ треба „одреден“;

— член 182, став 4, ред 2 место „на“ треба „ни“;

— во насловот над член 188, место „178“ треба „181“;

— во член 188 како погрешно вметнати се бришат зборовите „осем одредбите на оддел осми на глава четврта“;

— член 189, став 1, ред 3, место „на избор“ треба „за избор“, а во став 3, ред 7 место „на собирот“ треба „од собири“;

— член 191, став 1, место „став“ треба „член“.

Од Извршниот совет

25 септември 1953 година

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 11637 од 7-IX-1953 година ја одобри промената на роденото име на Џиковска Вера, земјоделка, од с. Горно Лисиче — Скопска околица, родена на ден 7-VI-1926 година во с. Горно Лисиче, од родители: Џиковски Тодор и мајка Џиковска, родена Петрушева Илинка, во смисла роденото име во иднина да и гласи Рада.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични имиња ова промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (87)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Тодорова Фотева Ефимија, од град Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Тодоров Стати, со непознато местожителство во Егејска Македонија — Грција. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Стати се непознати се повикува во срок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот му го одредува за застапник Есад Доко, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува на негови разности.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 773/53. (88)

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

При овој суд покрената е постапка за прогласување за неважен изгубениот чек во вредност од 5.000 динари, издаден од Народната банка-филијала Скопје, на име Чедомир А. Поповиќ, од Скопје.

Се повикува секој оној кој го притежава или знае нешто за истиот, да јави на судов лично или преку свој полномошник, или стави приговор против поништувањето му во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно чекот ќе биде прогласен за неважен.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 1975/53.

При овој суд е покрената постапка за прогласување за неважни 3000 (три илјади) парчиња акции со номинална вредност од 1000 динари за секоја акција, сопственост на бив. Парна пивара А. Д. во Скопје.

Акциите носат броеви од 9001—12000.

Се повикува секој оној кој ги притежава по ма кој било основ да јави на Судов или стави приговор против поништувањето им во срок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај акциите ќе се прогласат за неважни.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 4697/52.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Сообраќајна книшка рег. бр. 327 од патничка кола марка „Штудсбакер“, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на „Ангротекстил“ — Скопје. (1904)

Индекс бр. 474, издаден од Правно-економскиот факултет — Скопје на Радмила Николиќ — Скопје. (1906)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ — Скопје на Василика В. Лукова — Скопје. (1907)

Колска книшка на моторно возило рег. бр. 333 издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на „Стокопромет“ — Скопје. (1908)

Свидетелство за завршен II клас гимназија, издадено од Осмолетката „Климент Охридски“ — Скопје на Милка Ефимова — Скопје. (1912)

Свидетелство за завршен V клас гимназија, бр. 294/53, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на Блага Цветкова Иваноска, ул. „150“ бр. 68 — Прилеп. (1924)

Студентска легитимација бр. 1592, издадена од Филозофскиот факултет — Скопје на Љубица Николовска — Скопје. (1926)

Возачка дозвола бр. 3429, на Александар Серафимов Тодоровски — с. Опила — Кривопаланечко. (1945)

Школски свидетелства за завршени I и II клас учителска школа, издадени од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје, на Живко П. Марков, Скопје. (1823)

Оружен лист за носење на ловна пушка на Ѓорѓи Чаушовски, од Ресен. (1838)

Војна објава бр. 274615, серија „А“, издадена од ВП 9506 — Кичево на Стојан Тодоровиќ, ВП 9506 — Кичево. (1921)

Индекс бр. 566, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Драгомир Д. Глигориевски, Скопје. (1964)

Оружен лист бр. 10395/50 година, издаден од ПВР — Гевгели на Зафир Делиуланов, риболовец, од Нови Дојран — Гевгелиско. (1965)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 1953, серија бр. 0591723, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Тодорка Никола Јанчева, ул. „Партизанска“ бр. 47 — Скопје. (1927)

Лична карта рег. бр. 85043, серија бр. 0064360, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Миродие Ибраим Селим, ул. „140“ бр. 26 — Скопје. (1928)

Лична карта рег. бр. 27172, серија бр. 0021675, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Ѓорѓи Јаким Киселинов, ул. „11 октомври“ бр. 113 — Скопје. (1929)

Лична карта рег. бр. 27291, серија бр. 0032155, издадена од СВР на ГНО — Скопје на Драган Арсов Мирковски, ул. „Орце Николов“ бр. 69 — Скопје. (1930)

Лична карта рег. бр. 16980, серија бр. 0040028, издадена од СВР на ГНО — Скопје на Зорка Глигур Полевска, „Мичурин“ IV/18 — Скопје. (1931)

Лична карта рег. бр. 38875, серија бр. 0035090, издадена од СВР на ГНО — Скопје на Нада Т. Јанева Светиева, ул. „8 ударна бригада“ бр. 16/12 — Скопје. (1932)

Лична карта рег. бр. 35887, серија бр. 0029303, издадена од СВР на ГНО — Скопје на Христо Тодоров Светиев, ул. „8 ударна бригада“ бр. 16/12 — Скопје. (1933)

Лична карта рег. бр. 6881, серија бр. 0009273, издадена од СВР на ГНО — Скопје на Јаким Трајков Стојмановски, ул. „Петар Чаулев“ бр. 59 — Скопје. (1934)

Лична карта рег. бр. 200, серија бр. 093200, издадена од ПВР — Кочани на Стојан Иванов Киров, ул. „Цветан Димов“ бр. 21 — Штип. (1650)

Лична карта рег. бр. 5434, издадена од ПВР — Брод на Милован Пренчев Пренчески, с. Звечан — Кичевско. (1894)

Лична карта рег. бр. 12208, серија бр. 0708718, издадена од ПВР — Гостивар на Зекири Касама Изет, с. Дебреше — Гостиварско. (1895)

Лична карта рег. бр. 12346, серија бр. 0673182, издадена од ПВР — Тетово на Зејнули Зејнула Цемаил, с. Желино — Тетовско. (1896)

Лична карта рег. бр. 2740, серија бр. 0662204, издадена од ПВР — Тетово на Никола Војо Мишовски, с. Јелошник — Тетовско. (1897)

Лична карта рег. бр. 3165, серија бр. 0123303, издадена од ПВР — Делчево на Усни Јунузов Мехмедов, с. Габрово — Малешевско. (1898)

Лична карта рег. бр. 6386, серија „Г“ 0059079, издадена од ПВР — Берово на Никола Атанасов Башинановски, Берово — Малешевско. (1899)

Лична карта рег. бр. 8512, серија „Г“ 0128021, издадена од ПВР — Берово на Панто Накров Стојменовски, с. Русиново — Малешевско. (1900)

Лична карта рег. бр. 3114, серија бр. 0055825, издадена од ПВР — Берово на Ефтим Ѓорѓиев Догазански, Берово — Малешевско. (1901)

Лична карта рег. бр. 3698, серија бр. 0056409, издадена од ПВР — Берово на Ванчо Лефтер Тренчевски, с. Будиначи — Малешевско. (1902)

Лична карта рег. бр. 1682, серија бр. 0090098, издадена од ПВР — Кавадарци на Душан Јорданов Димитров, с. Горна Бошава — Тиквешко. (1903)

Лична карта рег. бр. 8794, серија бр. 0349304, издадена од ПВР — Т. Велес на Реџеп Асанов Алилошки, с. Г. Врановци — Титоввелешко. (1905)

Лична карта рег. бр. 1532, серија бр. 0002539, издадена од ПВР — Битола на Илија Војновски, с. Велушина — Битолско. (1909)

Лична карта рег. бр. 151, серија бр. 080051, издадена од ПВР — Битола на Христо И. Баколов, ул. „Генерал Темпо“ бр. 86 — Битола. (1910)

Лична карта рег. бр. 161, серија бр. 084661, издадена од ПВР — Битола на Васил К. Жоглев, ул. „Општинска“ бр. 87 — Битола. (1911)

Лична карта рег. бр. 8524, серија бр. 0113336, издадена од ПВР — Битола на Трајче Брајановски, с. Ново Змирнево — Битолско. (1913)

Лична карта рег. бр. 3223, серија бр. 0647707, издадена од ПВР — Кр. Паланка на Киро Арсов Стефановски, с. Опила — Кривопаланечко. (1914)

Лична карта рег. бр. 21964, серија бр. 0718574, издадена од ПВР — Гостивар на Азем Шабана Селмани, с. Долна Ѓоновица — Гостиварско. (1915)

Лична карта рег. бр. 4294, серија бр. 0380904, издадена од ПВР — Кочани на Ѓорѓи Арсов Иванов, ул. „29 ноември“ бр. 4 — Кочани. (1916)

Лична карта рег. бр. 3404, серија бр. 0747921, издадена од ПВР — Кичево на Сали Абазов Абазовски, с. Колибари — Кичевско. (1916)

Лична карта рег. бр. 1794, серија бр. 0073886, издадена од ПВР — Битола на Христо Жежовски, Булвар „1 мај“ бр. 325 — Битола. (1917)

Лична карта рег. бр. 9450, серија бр. 0081459, издадена од ПВР — Битола на Радослав Димитар Кочовски, ул. „Охридска“ бр. 299 — Битола. (1918)

Лична карта рег. бр. 1132, серија бр. 0278107, издадена од ПВР — Ресен на Ристо Наумов Шандуловски, ул. „Л. Колишевски“ бр. 5 — Ресен. (1919)

Лична карта рег. бр. 2819, серија бр. 0545852, издадена од ПВР — Куманово на Шаип Етиша Целадини, с. Алашевце — Кумановско. (1920)

Лична карта рег. бр. 11055, серија бр. 0551588, издадена од ПВР — Куманово на Даци Д. Стојковски, с. Тромфе — Кумановско. (1922)

Лична карта рег. бр. 64641, серија бр. 145836, издадена од ПВР — Белград на Димко Митрев Ивановиќ, с. Јудово — Кичевско. (1923)

Лична карта рег. бр. 34138, серија бр. 0029672, издадена од СВР на ГНО — Скопје на Цветан Коцев Станковски, ул. „Ѓорѓи Димитров“ бр. 51 — Скопје. (1925)

**Во издание на „Службен весник на НРМ“
се печати брошура
во која ќе бидат објавени:**

Закон за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и

Закон за избор и отповикување одборници на народните одбори.

Се известуваат надлежните органи за спроведување на изборите за народните пратеници и претплатниците на „Службен весник на НРМ“ дека порачките се примаат преку администрацијата на „Службен весник на НРМ“.

Цена 70 динари.

Текушта сметка 801-Т-166 при Народната банка — Скопје.

Лична карта рег. бр. 289, серија бр. 0781018, издадена од ПВР — Тетово на Самоил Анто Богоевски, ул. „Г. Делчев“ 196 — Тетово. (1935)

Лична карта рег. бр. 162, серија бр. 047525, издадена од ПВР — Струмица на Алексо Василев Божинов, с. Куклиш — Струмичко. (1936)

Лична карта рег. бр. 4962, серија бр. 0057673, издадена од ПВР — Берово на Лазар Гаврилов Неделковски, Берово. (1937)

Лична карта рег. бр. 5238, серија бр. 0787025, издадена од ПВР — Тетово на Ибраим Руфат Ибраими, ул. „Скопјанска“ бр. 17 — Тетово. (1938)

Лична карта рег. бр. 1325, серија бр. 0305645, издадена од ПВР — Штип на Стојан Ташко Стоилков, с. Ново Село — Овчеполско. (1938)

Лична карта рег. бр. 1169, серија бр. 0306819, издадена од ПВР — Штип на Василко Божинов Димитров, с. Аргуница — Овчеполско. (1940)

Лична карта рег. бр. 197, серија бр. 0340767, издадена од ПВР — Титов Велес на Димко Илиев Анастовски, с. Слп — Титоввелешко. (1941)

Лична карта рег. бр. 9809, серија бр. 0493845, издадена од ПВР — Кавадарци на Видин Атанасов Ристовски, с. Росоман — Тиквешко. (1942)

Лична карта рег. бр. 4901, серија бр. 0057612, издадена од ПВР — Берово на Александар Панте Радински, Берово. (1943)

Лична карта рег. бр. 272, серија бр. 0024978, издадена од ПВР — Ресен на Ламбе Ефтимов Липановски, с. Дрмени — Преспанско. (1944)

Лична карта рег. бр. 661, серија бр. 077262, издадена од ПВР — Т. Велес на Димитар Сотиров Попов, ул. „9 ноември“ бр. 7 Т. Велес. (1947)

Лична карта рег. бр. 3525, серија бр. 0328035, издадена од ПВР — Т. Велес на Данаил Николов Гиновски, ул. „9 ноември“ бр. 7 — Т. Велес (1947)

Лична карта рег. бр. 3480, издадена од ПВР — Крушево на Павле Тодоров Бошковски, с. Селце — Прилепско. (1948)

Лична карта рег. бр. 2706, издадена од ПВР — Крушево на Тодор Јанков Бошковски, с. Селце — Прилепско. (1949)

Лична карта рег. бр. 2388, серија бр. 0226998, издадена од ПВР — Охрид на Ристо Саравилов Петревски, с. Лактиџе — Охридско. (1950)

Лична карта рег. бр. 29215, серија бр. 0025952, издадена од ПВР на ГНО-Скопје на Спасо Ефто Попов, ул. „68“ бр. 7 — Скопје. (2023)

Лична карта рег. бр. 15097, серија бр. 0089379, издадена од ПВР — Битола на Назмије Г. Асанова, ул. „Кленоец“ бр. 50 — Битола. (1951)

Лична карта рег. бр. 4133, серија бр. 0399643, издадена од ПВР — Т. Велес на Садик Јашаров Абазов, с. Милино — Т. Велес. (1952)

Лична карта рег. бр. 3213, серија бр. 0081423, издадена од ПВР — Струмица на Милица Трифунова, с. Смоларе — Струмичко. (1953)

Лична карта рег. бр. 24752, серија бр. 0721562, издадена од ПВР — Гостивар на Назифе Фејзули, с. Трново — Гостиварско. (1954)

Лична карта рег. бр. 2519, серија „Р“ 0635029, издадена од ПВР — Крива Паланка на Аритон Здравков Гошевски, с. Нерав — Кр. Паланка. (1955)

Лична карта рег. бр. 2886, серија бр. 0455386, издадена од ПВР — Струмица на Верица Каратукова, ул. „Охридска“ бр. 1 — Штип. (1956)

Лична карта рег. бр. 37, серија бр. 0696547, издадена од ПВР — Гостивар на Стеван Геговски, ул. „М. Тито“ бр. 93 — Гостивар. (1957)

Лична карта рег. бр. 3532, серија бр. 0344042, издадена од ПВР — Титов Велес на Николаки Николов Митровски, с. Оморани — Титоввелешко. (1958)

Лична карта рег. бр. 14100, серија бр. 0334515, издадена од ПВР — Т. Велес на Трајче Гошев Кочев, с. Чашка — Титоввелешко. (1959)

Лична карта рег. бр. 16644, серија бр. 0732076, издадена од ПВР — Кичево на Ало Муаремов Јацоски, Кичево. (1960)

СОДРЖИНА

Стр

121. Решение за именување Републичка изборна комисија за избор народни пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија	297
122. Решение за именување Републичка изборна комисија за избор на одборници	297
123. Решение за назначување Околиски изборни комисији и Градска изборна комисија за град Скопје за избор на народни пратеници на Народното Собрание на Народна Република Македонија	298
124. Решение за изменување составот на Околиските изборни комисији за Битолска, Гостиварска, Кочанска и Охридска околија	300
Исправка на Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното Собрание на НРМ	301